



МАТЕРИО

РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА

на

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ

Декември, 2013 година

Верзија 3.7

**МАТЕРИО****СОДРЖИНА**

<b>I. ВОВЕД</b> .....	<b>6</b>
I.1 Правна основа.....	6
I.2 Структура на МАТЕРИО.....	6
I.3 Дефиниции .....	6
<b>II. ЦЕЛ И ДЕЛОКРУГ НА МАТЕРИО</b> .....	<b>6</b>
II.1 Цел на МАТЕРИО.....	6
II.2 Делокруг на МАТЕРИО .....	7
II.2.1 Времетраење на валидноста на МАТЕРИО .....	7
II.2.2 Страни на кои се однесува МАТЕРИО .....	7
II.2.3 Географска област во која се применува МАТЕРИО.....	7
II.2.4 Предмет на МАТЕРИО .....	7
<b>III. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР</b> .....	<b>9</b>
III.1 Барање За Интерконекција од страна на Партнерот.....	9
III.1.1 Место, начин и време на поднесување на Барањето За Интерконекција.....	9
III.1.2 Содржина на Барањето За Интерконекција .....	9
III.1.3 Разгледување на Барањето За Интерконекција од страна на Македонски Телеком АД10	
III.1.4 Одбивање на Барањето За Интерконекција на Партнерот .....	11
III.2 Започнување на преговорите за склучување договор.....	12
III.2.1 Нацрт кој се користи во преговорите за склучување договор .....	12
III.2.2 Започнување на преговорите за склучување договор .....	12
III.3 Водење на преговорите за склучување договор .....	12
III.3.1 Цел на преговорите за склучување договор .....	12
III.3.2 Распоред на преговорите за склучување договор .....	12
III.3.3 Место на преговори за склучување на договор .....	13
III.3.4 Записник од преговорите.....	13
III.3.5 Затворање на преговорите за склучување на договор и почеток на обезбедување на услуги .....	14
<b>IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА</b> .....	<b>14</b>
IV.1 ПСТН Модел На Интерконекција .....	14
IV.2 ИП Модел На Интерконекција .....	14
IV.3 Промени во моделот на ПСТН интерконекција за време на транзицискиот период .....	15
IV.4 Технички решенија за Интерконекција .....	15
<b>V. БАРАЊЕ, НАРАЧУВАЊЕ И СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА</b> .....	<b>15</b>
V.1 Барања и нарачки .....	15

V.1.1 Видови на барања .....	15
V.1.2 Термин за поднесување на Барање .....	16
<b>V.2 Предвидување на барања за капацитет на Телефонски Интерконекциски Линкови и Сигнализациски Кола, нарачување и обезбедување .....</b>	<b>16</b>
V.2.1 Предвидувања .....	16
V.2.2 Изготвување на Распореда За Имплементација.....	16
V.2.3 Нарачување и откажување на Телефонски Интерконекциски Линкови и Сигнализациски Кола.....	16
<b>V.3 Нарачување и обезбедување на Услуги За Сообраќај и Услуги За Избор На Оператор .</b>	<b>17</b>
V.3.1 Нарачување на Услуги За Сообраќај.....	17
V.3.2 Нарачување на Услуги За Избор На Оператор .....	17
<b>V.4 Процедура за примопредавање.....</b>	<b>18</b>
V.4.1 Тестови За Примопредавање.....	18
V.4.2 Потреба од Тестови За Примопредавање .....	19
V.4.3 Неопходни временски периоди за извршување на Тестовите За Примопредавање .	19
V.4.4 Надоместоци за Тестовите За Примопредавање .....	20
<b>V.5 Започнување на сообраќај и фактурирање.....</b>	<b>20</b>
V.5.1 Прифаќање на Услуги .....	21
V.5.2 Телефонски Интерконекциски Линкови .....	21
V.5.3 Услуга За Сообраќај и Услуга За Поставување На Код За Избор На Оператор .....	21
V.5.4 Услуга За Поставување На Предизбран Оператор .....	21
V.5.5 Обезбедување достапност до доделени броеви, серии на броеви и кодови.....	21
<b>VI. УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРЕШКИ.....</b>	<b>21</b>
VI.1 Општи обврски за управување и одржување .....	21
VI.2 Извршување на предвиденото Планирано Одржување.....	22
VI.3 Обврски за отстранување на грешки .....	22
VI.4 Барања за квалитет.....	22
<b>VII. КЛУЧНИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИ .....</b>	<b>22</b>
<b>VII.1 Пресметка, фактурирање и плаќање .....</b>	<b>22</b>
VII.1.1 Пресметка .....	22
VII.1.2 Фактурирање .....	22
VII.1.3 Плаќање .....	23
VII.1.4 Приговор по фактура .....	24
<b>VII.2 Ограничувања на Услуга(и).....</b>	<b>25</b>
VII.2.1 Прекин на Услуга(и).....	25
VII.2.2 Привремено исклучување.....	26
<b>VII.3 Прекршување на договорот и правни последици.....</b>	<b>26</b>
VII.3.1 Прекршување на договор .....	26
VII.3.2 Општи правни последици .....	26
VII.3.3 Пенали.....	27
<b>VII.4 Делокруг на Договорот За Интерконекција.....</b>	<b>27</b>
VII.4.1 Важност.....	28
VII.4.2 Географско подрачје на примена.....	28
<b>VII.5 Измени и дополнувања на Договорот За Интерконекција.....</b>	<b>28</b>
VII.5.1 Измени и дополнувања на барање на Македонски Телеком АД .....	28
VII.5.2 Измени и дополнувања на барање на било која Страна .....	29
<b>VII.6 Раскинување на Договор За Интерконекција .....</b>	<b>29</b>

VII.6.1 Начини на раскинување .....	29
VII.6.2 Редовно раскинување .....	30
VII.6.3 Вонредно раскинување .....	30
VII.6.4 Меѓусебна спогодба.....	30

**Прилози и Додатоци:****Прилог 1: Дефиниции и Толкувања****Прилог 2: Можности за Интерконекција****Прилог 2.А:** Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД**Прилог 2.Б:** Географски Локации на Точките На Присуство на Македонски Телеком АД**Прилог 2.В:** Колокациски Места Понудени Македонски Телеком АД**Прилог 2.Г:** Рутирачки Броеви на Станици на Службата за Итни Повици**Прилог 3: Опис на Услуги****Прилог 3. А:** Опис на Услуги За Телефонски Интерконекциски Линк**Прилог 3. Б:** Опис на Основни Услуги за Сообраќај**Прилог 3. В:** Опис на Услуги за Поддршка**Прилог 3. Г:** Опис на Дополнителни Услуги**Прилог 3. Д:** Опис на Услуги За Избор На Оператор**Прилог 3. Ѓ:** Опис на Услугите За Пренесување На Број**Прилог 4: Општи Технички Параметри, Услови и Барања****Прилог 4. А:** Барања за Пренос и Синхронизација на Телефонски Интерконекциски Линкови**Прилог 4. Б:** Барања на Системите за Сигнализација за Интерконекциски Централни и Платформи**Прилог 4. В:** Барања за Рутирање и Управување со Сообраќај преку Интерконекциски Централни и Платформи**Прилог 4. Г:** Барања за Управување со Телефонски Броеви**Прилог 5: Предвидување и Нарачување на Телефонски Интерконекциски Линкови****Прилог 6: Опис на Тестови За Примопредавање****Прилог 7: Соработка во Управување, Одржување и Отстранување на Грешки****Прилог 7.А:** Планирано Одржување**Прилог 7. Б:** Управување со Грешки**Прилог 8: Надоместоци, Фактурирање****Прилог 8.А:** Принципи на Наплата**Прилог 8.Б:** Надоместоци**Прилог 8.В:** Пресметување на Надоместоци За Услуги**Прилог 8.Г:** Услови за Обезбедување и Обновување на Банкарска Гаранција**Прилог 8.Д:** Решавање на Приговори по Сметки**Додаток I: Формулари****Додаток I. А:** Формулар за Предвидување За Капацитет**Додаток I. Б:** Формулар за Предвидување За Начинот На Интерконекција**Додаток I. В:** Формулар за Изјава За Доверливост**Додаток I. Г:** Формулар за Изјава Од Претплатник**Додаток I. Д:** Формулар за Банкарска Гаранција**Додатокот II: Спецификација за Национален No.7 Систем За Сигнализација****Додатокот III: Спецификација за SIP сигнализација**

## I. ВОВЕД

### I.1 Правна основа

**I.1.1.** Согласно членовите 146 (2) а) и 45 (2) од Законот за електронските комуникации операторот на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ на пазарот на фиксни говорни телефонски услуги треба да подготви референтна понуда за интерконекција.

**I.1.2.** Согласно Законот за електронските комуникации, операторот на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ склучува Договор За Интерконекција под условите дефинирани во неговата референтна понуда за интерконекција, кога е подготвено финансиски и технички разумно барање. **I.1.3** Македонски Телеком АД Скопје (во понатамошниот текст „Македонски Телеком АД“), според Член 146 (1) од Законот за електронските комуникации, е определен како оператор на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ на пазарот на фиксни говорни телефонски услуги.

### I.2 Структура на МАТЕРИО

**I.2.1** МАТЕРИО се состои од:

- а) главен текст,
- б) Прилозите кои се наведени во Содржината и
- в) Додаток II кој е наведен во Содржината

кои се составен дел од МАТЕРИО.

**I.2.2** Додатокот I приложен кон МАТЕРИО - наведен во Содржината - не е составен дел од МАТЕРИО и е даден само за информација. Македонски Телеком АД ги прифаќа документите поднесени од страна на Партнерот за склучување на договор а кои се разликуваат по форма од Формуларите прикажани во Додатокот I и наведени во МАТЕРИО, ако имаат иста содржина.

### I.3 Дефиниции

Термините користени во МАТЕРИО и нивните дефиниции се дадени во Прилог 1 (Дефиниции и Толкувања).

## II. ЦЕЛ И ДЕЛОКРУГ НА МАТЕРИО

### II.1 Цел на МАТЕРИО

Целта на МАТЕРИО е да ги утврди

- а) правилата на процедурата која треба да се изврши кога Барање За Интерконекција е поднесено од страна на Партнер до Македонски Телеком АД;
- б) правилата кои се применуваат на договорот за интерконекција (во понатамошниот текст 'Договор За Интерконекција') кој се склучува според условите утврдени во МАТЕРИО и правилата кои се применуваат за имплементација на Интерконекција врз основа на склучен Договор За Интерконекција согласно условите на МАТЕРИО.

## II.2 Делокруг на МАТЕРИО

### II.2.1 Времетраење на валидноста на МАТЕРИО

**II.2.1.1** МАТЕРИО влегува во сила на датумот кога Македонски Телеком АД ќе ја прими конечната одлука на Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: АЕК) за одобрување на МАТЕРИО и е валидна во својата сегашна форма се до датумот кога измените и дополнувањата подоцна одобрени од АЕК влегуваат во сила. Цените во одобрената Референтна Понуда на Македонски Телеком АД ги применува од првиот календарски ден од наредниот месец кој следи по месецот кој стои во датумот на прием на одобрението од АЕК за измени и дополнување на МАТЕРИО.

**II.2.1.2** Доколку АЕК утврди дека Македонски Телеком АД повеќе не е оператор на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ на пазарот на фиксни говорни телефонски услуги, тогаш МАТЕРИО истекува на 30-иот (триесетиот) календарски ден од датумот на донесување на конечна одлука за ова прашање. Во таков случај, од датумот на донесената одлука, Македонски Телеком АД нема да биде обврзан да продолжи преговори врз основа на важечката МАТЕРИО дури и во случај Операторот-корисник да доставил барање пред усвојувањето на одлуката со која се утврдува дека Македонски Телеком АД повеќе не е оператор на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ на пазарот на фиксни говорни телефонски услуги.

### II.2.2 Страни на кои се однесува МАТЕРИО

МАТЕРИО се применува на сите Партнери кои имаат право да користат (со право да градат, поседуваат, изнајмуваат и работат) електронска комуникациска мрежа.

### II.2.3 Географска област во која се применува МАТЕРИО

МАТЕРИО се применува во зоната идентификувана во Прилог 2.А (Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД.

### II.2.4 Предмет на МАТЕРИО

#### II.2.4.1 Телефонски Интерконекциски Линк обезбеден од Македонски Телеком АД

**II.2.4.1.1** Македонски Телеком АД (како Давател На Услуги) обезбедува Интерконекција на Мрежите за Партнерот (како Оператор-корисник) во следните форми:

**а) Блиска Интерконекција:**

Близок Телефонски Интерконекциски Линк инсталиран во рамките на Договорот за Интерконекција – која се реализира со линк за интерконекција меѓу точката на присуство на операторот и интерконекциската точка сместена во колокациската просторија на операторот, согласно условите дефинирани во Прилог 3.А (Опис на Услуга За Телефонски Интерконекциски Линк).

**II.2.4.1.2** Македонски Телеком АД не смее да го користи Телефонскиот Интерконекциски Линк што го обезбедува за пренос на Сообраќај за Услугата За Избор На Оператор на Партнерот, за Услугата За Избор На Оператор која Македонски Телеком АД ја има побарано од Партнерот.

#### II.2.4.2 Услуги За Сообраќај и Избор На Оператор

**II.2.4.2.1** Партнерот може да ги користи следните Услуги обезбедени од страна на Македонски Телеком АД кои се предмет на поднесување на соодветни Барања од страна на Партнерот:

**За ПСТН тип на интерконекција:**

- а) Услуги За Сообраќај:
    - и) Основни Услуги За Сообраќај:
      - А) Услуги За Оригинирање На Повик;
      - И) Услуга За Локално Оригинирање На Повик;
      - ИИ) Услуга За Регионално Оригинирање На Повик;
    - Б) Услуги За Терминирање На Повик:
      - И) Услуга За Локално Терминирање На Повик;
      - ИИ) Услуга За Регионално Терминирање На Повик;
      - ИИИ) Услуга За Национално Терминирање На Повик;
    - В) Услуги За Транзитирање На Повик;
  - и) Услуги За Поддршка;
  - иии) Дополнителни Услуги; и
- б) Услуги За Избор На Оператор;
  - в) Услуги За Пренесување На Број; или

**За ИП тип на интерконекција:**

- а) Услуги За Сообраќај:
  - и) Основни Услуги За Сообраќај:
    - А) Услуги За Оригинирање На Повик;
    - Б) Услуги За Терминирање На Повик;
    - В) Услуги За Транзитирање На Повик;
  - и) Услуги За Поддршка;
  - иии) Дополнителни Услуги; и
- б) Услуги За Избор На Оператор;
- в) Услуги За Пренесување На Број.

**II.2.4.2.2** Македонски Телеком АД може да ги користи следните Услуги обезбедени од страна на Партнерот кои се предмет на поднесување на соодветни Барања од страна на Македонски Телеком АД:

- а) Услуги За Сообраќај:
  - и) Основни Услуги За Сообраќај кои можат да бидат достапни и во Мрежата На Партнерот; и
  - и) Услуги За Поддршка и Дополнителни Услуги кои може да ги обезбедува и Партнерот;
  - и) Барање За Пренесување На Број
- б) Услуги За Избор На Оператор, доколку Партнерот има сопствено нумерациско подрачје и Претплатници на истото.

**II.2.4.2.3** Страните меѓусебно ќе обезбедуваат Услуги За Сообраќај, Услуги За Избор На Оператор со



содржина на услугите опишана во соодветните делови на Прилог 3 (Опис на Услуги), во согласност со соодветните услови дефинирани во Договорот За Интерконекција.

### III. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

#### III.1 Барање За Интерконекција од страна на Партнерот

##### III.1.1 Место, начин и време на поднесување на Барањето За Интерконекција

Партнерот може да поднесе Барање За Интерконекција до Македонски Телеком АД за склучување на Договор За Интерконекција потребен за обезбедување на неговите сопствени Јавни Телефонски Услуги на следните места и во следната форма:

Начин на доставување	Адреса на која треба да се достави	Потврда за прием	Време на прием
писмо со потврда за прием	Македонски Телеком АД, Сектор за меѓуоператорски бизнис и големопродажба  Кеј 13ти ноември бр.6 , 1000 Скопје	потврда за прием	време прикажано на потврдата за прием
лична достава  (работни денови 09.00-15.00 часот)	Македонски Телеком АД, Сектор за меѓуоператорски бизнис и големопродажба  Кеј 13ти ноември бр.6, 1000 Скопје  Управна зграда, осми кат	време прикажано на потврдата за прием потпишана од овластеното лице вработено во Македонски Телеком АД	време прикажано на потврдата за прием
факс	број на факс: 02/3286-326	потврда за испраќање од факс апарат	- денот на прием, доколку е примен пред 15.00 часот  - следниот работен ден, доколку е примен по 15.00 часот
e-mail	interconnection@telekom.mk	порака вратена од страна на Македонски Телеком АД со непроменета содржина	Денот на враќање на пораката од страна на Македонски Телеком АД, но најдоцна следниот работен ден по приемот

##### III.1.2 Содржина на Барањето За Интерконекција

###### III.1.2.1 Примероци од документи кои треба да се приложат

Партнерот треба да ги приложи следните документи во Барањето За Интерконекција кое се поднесува до Македонски Телеком АД:

- а) писмена потврда за регистрација на нотификацијата на Партнерот донесена од АЕК во согласност со одредбите на Законот за електронски комуникации;
- б) примерок од регистрацијата на Партнерот од Централниот Регистар во согласност со релевантните закони

### III.1.2.2 Изјави кои треба да се приложат

Партнерот треба да ги приложи следните изјави во Барањето За Интерконекција кое се поднесува до Македонски Телеком АД:

- а) Изјава на Партнерот за разбирање и прифаќање на условите и барањата дефинирани во МАТЕРИО (вклучувајќи ги Прилозите);
- б) Изјава за намерата на Партнерот за склучување на Договор За Интерконекција со Македонски Телеком АД и преземање на обврската за плаќање на надоместоците поврзани со склучувањето и реализацијата на Договорот За Интерконекција;
- в) Изјава за обезбедување на параметрите за интерфејс и квалитет на страната на Партнерот дефинирани во Прилог 4.А (Барања за Пренос и Синхронизација на Телефонски Интерконекциски Линкови);
- г) Формулар со изјава за доверливост - даден во Додаток I.В (Формулар за Изјава За Доверливост) - во 2 (два) примероци.

### III.1.2.3 Податоци и информации кои треба да се обезбедат

Барањето за Интерконекција кое се поднесува до Македонски Телеком АД треба да ги вклучува барем следните податоци и информации:

- а) Спецификација со опис на Јавните Телефонски Услуги на Партнерот за чие обезбедување се бара Интерконекција;
- б) Услугите кои Партнерот планира да ги користи од делокругот на услуги кои се нудат во МАТЕРИО;
- в) Географска Локација На Интерконекциските Точки кои се бараат од страна на Партнерот;
- г) Идентификација на Колокациското Место(а) кои се бараат од страна на Партнерот врз основа на Прилог 2.В (Колокациски Места Понудени од Македонски Телеком АД) преку пополнување на Додаток I.Б (Формулар за Предвидување За Начинот На Интерконекција);
- д) Идентификација на местото/местата за инсталација на Интерконекциска Точка во случај на Далечна Интерконекција кои се нудат на Македонски Телеком АД од страна на Партнерот;
- е) Предвидување За Капацитет и Предвидување За Сообраќај направени од страна на Партнерот во согласност со Прилог 5 (Предвидување и Нарачување на Телефонски Интерконекциски Линкови) преку користење на Додаток I.А (Формулар за Предвидување За Капацитет) за Предвидување За Капацитет;
- е) Спецификација на опремата за Интерконекциска Централа на Партнерот (хардверска верзија, хардверски модули, софтверска верзија);
- ж) Правила за рутирање на Сообраќај кои Партнерот ги нуди во сопствената Мрежа;
- з) Писмена потврда за имплементирана функционалност на преносливост на броеви согласно Правилникот за преносливост на броеви издадена од Агенцијата.

### III.1.3 Разгледување на Барањето За Интерконекција од страна на Македонски Телеком АД

III.1.3.1 По приемот на Барањето За Интерконекција поднесено од Партнерот, Македонски Телеком АД ќе го разгледа истото.

### III.1.3.2 Барањето За Интерконекција ќе се смета за соодветно доколку

- а) Партнерот ги исполнува условите за Интерконекција во согласност со Точка III.1.3.3 дадена во продолжение; и
- б) Барањето За Интерконекција е комплетно во согласност со Точка III.1.3.4 дадена во продолжение; и
- в) Барањето За Интерконекција поднесено од Партнерот е технички оправдано во согласност со Точка III.1.3.5 дадена во продолжение.

III.1.3.3 Ќе се смета дека Партнерот има право на Интерконекција доколку Партнерот поседува писмена потврда за регистрација на нотификацијата согласно Законот за електронските комуникации.

III.1.3.4 Барањето За Интерконекција ќе се смета за комплетно доколку ги содржи сите документи, изјави и информации со содржина која е дефинирана во Точка III.1.2 дадена претходно.

III.1.3.5 Барањето За Интерконекцијата поднесено од Партнерот ќе се смета за технички оправдано доколку

- а) Интерконекциската Точка(и) побарана од Партнерот може да се имплементира во случај на Физичка Колокација:
  - 1) на одбраното Колокациското Место(а) постои слободен Колокациска Единица во Колокациската Просторија кој може да се стави на располагање на Партнерот, или
  - 2) на одбраното Колокациско Место може да се изгради нова Колокациска Просторија; и
- б) предвидениот Сообраќај преку бараната Интерконекциска Точка не претставува прекумерно оптоварување од сообраќај за Мрежата на Македонски Телеком АД и особено не ги загрозува кај Македонски Телеком АД (и кај Телефонскиот Мрежен Оператор кој како трета страна има договорни односи со Македонски Телеком АД)
  - и) безбедноста и одржувањето на интегритетот на неговата мрежа;
  - ии) непреченото обезбедување на услугата од негова страна; или
  - иии) доверливото ракување со информациите кои се пренесуваат или зачувуваат преку него.

### III.1.3.6 Македонски Телеком АД

- а) во случај на поднесено Барање за преговори за Интерконекција: ќе го извести Партнерот за датумот на започнување на преговорите во рок од 12 (дванаесет) дена од денот на приемот на Барањето За Интерконекција заедно со поднесување на нацрт Договор За Интерконекција; или
- б) во случај на поднесено Барање За Интерконекција кое не ги содржи сите потребни податоци или пак има погрешни податоци:  
во рок од 10 (десет) дена од приемот, Барањето За Интерконекција ќе биде одбиено, со испраќање на писмено известување до Операторот-корисник.

### III.1.4 Одбивање на Барањето За Интерконекција на Партнерот

Македонски Телеком АД ќе го одбие Барањето За Интерконекција на Партнерот доколку

- а) документите, изјавите и информациите дефинирани во Точка III.1.2 не се соодветни за потврдување на постоењето на договорна обврска на Македонски Телеком АД, или
- б) Партнерот не го исполни барањето за доставување на дополнителни податоци во рамките на

рокот дефиниран во Точка III.1.3.6 б), или

в) барањето За Интерконекција на Партнерот е технички неоправдано според Точка III.1.3.5 и процедурата опишана во Точка III.3.1.2 не довела до резултат – така што Македонски Телеком АД не е обврзан да склучи договор.

## III.2 Започнување на преговорите за склучување договор

### III.2.1 Нацрт кој се користи во преговорите за склучување договор

Македонски Телеком АД истовремено со известувањето до Партнерот за датумот на започнување на преговорите во согласност со Точка III.1.3.6 а) ќе го достави нацрт Договорот За Интерконекција изготвен врз основа на МАТЕРИО, во врска со понудата на Партнерот, што ќе се користи во текот на преговорите за склучување договор.

### III.2.2 Започнување на преговорите за склучување договор

Преговорите за склучување договор помеѓу Страните може да започнат само по доставувањето на нацрт Договорот За Интерконекција од страна на Македонски Телеком АД, изготвен во согласност со Точка III.2.1.

## III.3 Водење на преговорите за склучување договор

### III.3.1 Цел на преговорите за склучување договор

III.3.1.1 Цел на преговорите е склучување Договор За Интерконекција, вклучувајќи го потребното усогласување пред потпишувањето на договорот.

III.3.1.2 Во текот на преговорите за склучување договор, условите дефинирани во нацрт Договорот За Интерконекција може да се изменат само доколку предложената измена

- а) не е спротивна на условите дефинирани во МАТЕРИО;
- б) не прекршува некој закон или принципот на еднаков третман на друг Оператор; и
- в) е во интерес на двете Страни.

### III.3.2 Распоред на преговорите за склучување договор

III.3.2.1 Договорот За Интерконекција ќе биде склучен во период од 33 (триесет и три) дена од известувањето за датумот за започнување на преговорите.

Доколку процедурата дефинирана во Точка III.3.1.2 е успешна, тогаш договорот ќе биде склучен.

Доколку Страните не склучат Договор За Интерконекција во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесување на Барањето За Интерконекција (вклучувајќи ги сите неопходни податоци дефинирани во Точка III.1.2) било која од Страните може да покрене постапка пред АЕК.

III.3.2.2 Македонски Телеком АД ќе биде на располагање на Партнерот во согласност со процедурата дефинирана во Точките III.3.2.3 до III.3.2.6 во термините утврдени со земање во предвид на

- а) достапноста на ресурсите во сопственост на Македонски Телеком АД (вклучувајќи го и времето кое се смета за неопходно за вршење подготовки за преговорите, водење на една рунда на преговори и подготовка за следните преговори); и
- б) постоењето на неговите слични обврски кон друг Оператор.

**III.3.2.3** Партнерот може да избере за една рунда преговори повеќе од еден термин од термините за преговори понудени од страна на Македонски Телеком АД и договорени на една од контакт точките опишани во Точка III.1.1 со цел да обезбеди успешно избирање на терминот за преговори дефинирано во процедурата која е опишана во Точка III.3.2.5.

**III.3.2.4** Со цел да се обезбедат еднакви можности за другиот Оператор, постапката за определување на терминот за преговори за склучување на договор ќе се повторува за секоја рунда преговори.

**III.3.2.5** Закажување на конкретен термин за преговори за склучување на договор ќе се врши по редоследот на добивање на такви барања, според следните правила:

а) во случај на термин за преговори различен од првиот, следните преговори со истиот Партнер може да се одржат најрано по одобрувањето на записникот од претходните преговори со цел да се обезбеди извршување на задачите кои се потребни за затворање на претходните преговори;

б) за изготвување на распоредот, Македонски Телеком АД ќе го користи првиот термин од слободните термини за преговори избрани од страна на Партнерот согласно претходно наведената Точка III.3.2.3.

**III.3.2.6** Доколку од која било причина, следниот термин за преговори предложен од страна на Македонски Телеком АД не е соодветен за Партнерот, тогаш Партнерот ќе го известува Македонски Телеком АД за истото во најкраток можен рок, а Македонски Телеком АД ќе изготви предлог за нов термин за преговори согласно Точките од III.3.2.2 до III.3.2.5.

**III.3.2.7** Доколку ниту еден од термините за преговори избрани од страна на Партнерот не е соодветен за Македонски Телеком АД поради сличен ангажман со друг Телефонски Мрежен Оператор, тогаш Македонски Телеком АД ќе изготви предлог за нов термин за преговори согласно Точките од III.3.2.2 до III.3.2.5.

**III.3.2.8** Доколку Страните се уште не се договориле за конечната содржина на записникот од претходните преговори и не може да се постигне согласност за истото пред терминот кој е закажан за следните преговори, тогаш Македонски Телеком АД ќе изготви предлог за нов термин за преговори согласно Точките од III.3.2.2 до III.3.2.5.

### **III.3.3 Место на преговори за склучување на договор**

Македонски Телеком АД и Партнерот наизменично ќе изготвуваат предлог за местото за преговори за склучување на договор.

### **III.3.4 Записник од преговорите**

**III.3.4.1** Записникот од преговорите секогаш го води Страната која го дава предлогот за местото за одржување на преговорите.

**III.3.4.2** Страната која го води записникот од преговорите ќе изготви нацрт записник во рок од 5 (пет) дена и ќе го достави истиот до другата Страна за забелешки.

**III.3.4.3** Во рок од 5 (пет) дена по приемот другата Страна

а) го одобрува нацрт записникот од преговорите со потпишување на истиот и негово враќање за потпис до другата Страна, при што записникот е заеднички одобрен со потпишување од двете

Страни, или

б) го враќа записникот од преговорите до Страната која го изготвила со свои забелешки.

**III.3.4.4** Во случајот кој е дефиниран во Точка III.3.2.8, Страните се договараат за конечната содржина на записникот од преговорите и го потпишуваат во најкраток можен рок.

### **III.3.5 Затворање на преговорите за склучување на договор и почеток на обезбедување на Услуги**

**III.3.5.1** Во случај на успешно затворање на преговорите за склучување на договор, Страните потпишуваат Договор За Интерконекција.

**III.3.5.2** Македонски Телеком АД ќе започне со обезбедување на Услугите на првата заеднички договорена Интерконекциска Точка во рок не подолг од 60 (шеесет) дена од стапувањето на сила на Договорот За Интерконекција, доколку процедурата за Тестови За Примопредавање е успешно завршена согласно Точка V.4.

## **IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА**

### **IV.1 ПСТН Модел На Интерконекција**

**IV.1.1** Македонски Телеком АД има ПСТН модел на интерконекција во следните две нивоа:

- а) Интерконекција со 3 (три) Регионални Точки На Присуство На Македонски Телеком АД (точки на поврзување на прво ниво);
- б) Интерконекција со која било од 15 (петнаесетте) Локални Точки На Присуство На Македонски Телеком АД (секундарни точки на поврзување доколку Регионална Интерконекциска Точка веќе била имплементирана во истата Регионална Зона).

Доколку Партнерот има намера да бара Услуги За Избор На Оператор, Партнерот треба да има Интерконекција во сите 3 (три) Регионални Зони.

Точките На Присуство На Македонски Телеком АД и подрачјата кои се достапни од нив се наведени во Прилог 2.А (Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД).

**IV.1.2** Дополнителните информации кои се потребни за проектирање на Интерконекциските Точки се наведени во Прилог 2.Б (Географски Локации на Точките на Присуство На Македонски Телеком АД) и во Прилог 2.В (Колокациски Места Понудени од Македонски Телеком АД).

**IV.1.3** Основните Зони на Партнерот се идентични со нумерациските подрачја (нумерациски географски подрачја) дефинирани во Планот За Нумерација.

Регионалните Зони на Партнерот нема да се разликуваат со Регионалните Зони на Македонски Телеком АД, доколку Партнерот не побара поинаку.

### **IV.2 ИП Модел На Интерконекција**

**IV.2.1** Македонски Телеком АД ќе има ИП модел на интерконекција во едно ниво. ИП моделот на интерконекција ќе биде обезбедена на едно национално ниво во две географски оддалечени точки (географска редунданса).

Точките На Присуство На Македонски Телеком АД и подрачјата кои се достапни од нив се наведени

во Прилог 2.А (Модел за Интерконекција на Македонски Телеком АД).

**IV.2.2** Дополнителните информации кои се потребни за проектирање на Интерконекциските Точки се наведени во Прилог 2.Б (Географски Локации на Точките на Присуство На Македонски Телеком АД) и во Прилог 2.В (Колокациски Места Понудени од Македонски Телеком АД).

### **IV.3 Промени во моделот на ПСТН интерконекција за време на транзицискиот период**

Транзицискиот период е период во кој ПСТН интерконекцијата помеѓу Македонски Телеком АД и останатите оператори на јавна фиксна електронска комуникациска мрежа, ќе се одвива согласно одредбите на Прилог 4 (Општи Технички Параметри, Услови и Барања). Следствено, со гасење на Локална Точка На Присуство На Македонски Телеком АД, Операторот-корисник ќе треба неговите локални интерконекциски линкови да ги мигрира кон соодветните Регионални Точки На Присуство На Македонски Телеком АД или единствената национална ПСТН интерконекциска точка. Доколку двете страни се подготвени за ИП интерконекција, Операторот-корисник ќе треба директно да ги мигрира сите интерконекциски линкови (локални и регионални) во ИП интерконекциски линкови.

Во случај на гасење на Регионалната Точка на присуство на Македонски Телеком АД, регионалните интерконекциски линкови ќе се обезбедуваат преку единствена национална ПСТН интерконекциска точка или единствена национална ИП интерконекциска точка. Од моментот на гасење на последната регионална точка за интерконекција ќе постои интерконекција само на национално ниво, а зоналниот модел на наплата веќе нема да постои и ќе се наплаќа само надомест за национална оригинација или терминација дефинирани во Прилог 8Б (Надоместоци) соодветно.

### **IV.4 Технички решенија за Интерконекција**

Општите параметри и барања за имплементација на Интерконекција – во однос на Телефонските Интерконекциски Линкови и Интерконекциските Центри – се наведени во Прилог 4 (Општи Технички Параметри, Услови и Барања).

## **V. БАРАЊЕ, НАРАЧУВАЊЕ И СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА**

### **V.1 Барања и нарачки**

#### **V.1.1 Видови на барања**

Следните видови на барања може да се користат според склучен Договор За Интерконекција:

**а) Предвидувања:**

- и) Предвидување За Капацитет;**
- ии) Предвидување За Начинот На Интерконекција, и**
- иии) Предвидување За Сообраќај во случај на Почетно Предвидување;**

**б) Барања За Поставување На Услуга:**

- и) Барање За Услуги За Сообраќај;**
- ии) Барање За Избор На Оператор:**
  - 1) Барање За Поставување На Код За Избор На Оператор, и**
  - 2) Барање За Поставување На Предизбран Оператор.**
- иии) Барање За Поставување На Пренесен Број**

## V.1.2 Термин за поднесување на Барање

Барањата може да се поднесуваат во следните термини:

а) Поднесување на предвидувања: квартално, во термините наведени во Прилог 5 (Предвидување и Нарачување на Телефонски Интерконекциски Линкови);

б) Поднесување на други Барања: по потреба, согласно правилата за обезбедување на контакт дефинирани во Договорот За Интерконекција.

## V.2 Предвидување на барања за капацитет на Телефонски Интерконекциски Линкови и Сигнализациски Кола, нарачување и обезбедување

### V.2.1 Предвидувања

V.2.1.1 Во однос на барањата за капацитет на Телефонските Интерконекциски Линкови, барањата доставени од страна на Партнерот до Македонски Телеком АД согласно Точка III.1.2.3 г) и барањата кои се заеднички дефинирани од Страните во времето на потпишување на Договорот За Интерконекција, се наведени во Почетното Предвидување.

V.2.1.2 Тековното Предвидување дадено во Прилог 5 (Предвидување и Нарачување на Телефонски Интерконекциски Линкови) ги посочува барањата на Партнерот за Телефонски Интерконекциски Линк за период од 4 (четири) календарски квартали по неговото поднесување.

### V.2.2 Изготвување на Распреди За Имплементација

Распоредот За Имплементација ги вклучува распоредите за капацитети за Телефонски Интерконекциски Вод и за Група На Сигнализациски Кола, определени или изменети од страна на Партнерот и усогласени од страна на Македонски Телеком АД според одредбите на Прилог 5 (Предвидување и Нарачување на Телефонски Интерконекциски Линкови).

Распоредот За Имплементација може да биде ажуриран и заеднички одобрен на квартална основа според постапката опишана во Прилог 5 (Предвидување и Нарачување на Телефонски Интерконекциски Линкови).

### V.2.3 Нарачување и откажување на Телефонски Интерконекциски Линкови и Сигнализациски Кола

#### V.2.3.1 Нарачување на предвидени Телефонски Интерконекциски Линкови и откажување на истите

Доколку активностите за обезбедување или надградба на Телефонски Интерконекциски Линк треба да започнат според периодите наведени во валидниот Распоред За Имплементација и периодите за обезбедување/надградба наведени во Прилог 3.A (Опис на Услуга За Телефонски Интерконекциски Линк) дадениот Телефонски Интерконекциски Линк автоматски ќе се смета за нарачан.

Доколку според Распоредот За Имплементација е потребно укинување на Телефонскиот Интерконекциски Линк(ови), тогаш Телефонскиот Интерконекциски Линк(ови) автоматски се смета(ат) за откажан(и).

#### V.2.3.2 Нарачување и откажување на Сигнализациски Кола

Доколку активностите за обезбедување или надградба на Сигнализациски Кола треба да започнат според периодите наведени во валидниот Распоред За Имплементација и периодите за обезбедување/надградба наведени во Прилог 3.A (Опис на Услуга За Телефонски Интерконекциски



Линк) Сигнализациското Коло автоматски ќе се смета за нарачано.

Доколку според Распоредот За Имплементација е потребно укинување на Сигнализациско Коло (ла), тогаш Сигнализациското Коло (ла), автоматски се смета(ат) за откажан(и).

### **V.3 Нарачување и обезбедување на Услуги За Сообраќај и Услуги За Избор На Оператор**

#### **V.3.1 Нарачување на Услуги За Сообраќај**

Услугите За Сообраќај и времето на почеток на обезбедување на истите се дадени во Распоредите За Обезбедување На Услуга.

Во рок од 5 (пет) дена од поднесувањето на Барање за Услуга За Сообраќај, се изготвува ажурирана верзија на Распоредот За Обезбедување На Услуга.

#### **V.3.2 Нарачување на Услуги За Избор На Оператор**

##### **V.3.2.1 Нарачување на Услуга За Поставување На Код За Избор На Оператор**

**V.3.2.1.1** Нарачување на Услуга За Поставување На Код За Избор На Оператор резултира со автоматско нарачување на Услуги За Оригинирање На Повик. Нарачувањето на Услуга За Поставување На Код За Избор На Оператор е важечка само доколку бараното рутирање е специфицирано.

Барањето За Поставување На Код За Избор На Оператор го вклучува Кодот На Оператор доделен од на АЕК.

**V.3.2.1.2** Обезбедувањето на Услуга За Оригинирање На Повик од дадени Претплатнички Пристапни Точки може да биде одбиено во следните случаи:

- а) ако не постои важечки потпишан Претплатнички Договор со Претплатникот за конкретната Претплатничка Пристапна Точка, или
- б) ако Претплатникот има важечки Претплатнички Договор и има неплатени доспеани месечни сметки заклучно со последната доставена сметка или претплатничката линија е исклучена во двата правци во времето на добивање Барање За Поставување На Предизбран Оператор, или
- в) доколку Претплатникот има Претплатнички Договор за бенифициран тарифен пакет, или
- г) доколку Барањето е спротивно на важечкиот Претплатнички Договор.

##### **V.3.2.2 Нарачување на Услуга За Поставување На Предизбран Оператор**

**V.3.2.2.1** Доколку Претплатникот на едната Страна – која е во улога на Телефонски Мрежен Оператор Кој Обезбедува Пристап На Претплатник – има намера да користи Услуги за Локални Повици, Меѓумесни Повици, Повици Од Фиксна Кон Мобилна Телефонија и/или Меѓународни Повици од другата Страна како предефинирано поставување, другата Страна ќе бара од Претплатникот да ја потпише Изјавата Од Претплатникот дадена во Додаток I.Г (Формулар за Изјава Од Претплатник) за побараната Претплатничка Пристапна Точка(и) пред да се нарача Услугата За Поставување На Предизбран Оператор.

**V.3.2.2.2** Листата на Претплатници прикажани во Барањето За Поставување На Предизбран Оператор ќе се провери во рок од 5 (пет) работни дена од приемот на Барањето.

**V.3.2.2.3** Обезбедувањето на Услуга За Поставување На Предизбран Оператор може да биде одбиено

во следниве случаи:

- а) ако не постои важечки потпишан Претплатнички Договор со Претплатникот; или
- б) ако Операторот-корисник не може да приложи потпишана Изјава од Претплатникот за бараните Услуги; или
- в) ако Претплатникот има важечки Претплатнички Договор и има неплатени доспеани месечни сметки заклучно со последната доставена сметка или претплатничката линија е исклучена во двата правци во времето на добивање Барање За Поставување На Предизбран Оператор; или
- г) ако Претплатникот има Претплатнички Договор за бенифициран тарифен пакет; или
- д) ако барањето е спротивно на важечкиот Претплатнички Договор.

**V.3.2.2.4** Барањата за Поставување на Предизбран Оператор се добиваат од модулот „Големопродажен екстранет модул за предизбор“ на Македонски Телеком АД.

### **V.3.2.3 Нарачување на Услуга За Поставување На Пренесен Број**

**V.3.2.3.1** Доколку Претплатникот на било која Страна – која е Телефонски Мрежен Оператор Кој Обезбедува Пристап На Претплатник – сака да го промени Фиксниот Телефонски Мрежен Оператор, со задржување на неговиот Претплатнички Број и без да ја промени неговата географска локација, Страната (како Оператор-корисник) ќе побара од Претплатникот да ја потпише Изјавата Од Претплатник прикажана во Прилог 2 од Правилникот за преносливост на броеви (Барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број) – пред да биде нарачана Услугата За Пренесување На Број за дадената Претплатничка Пристапна Точка.

**V.3.2.3.2** Барањето За Пренесување На Број може да биде одбиено во следните случаи:

- а) Барањето За Пренесување На Број е поднесено за непостоечки Претплатнички Број; или
- б) Барањето За Пренесување На Број е поднесено од неовластено лице; или
- в) Барањето За Пренесување На Број не ги содржи сите потребни податоци, така што Пренесувањето На Бројот не може да се изврши; или
- г) Бараниот Пренесен Број е веќе во процедура за Пренесување На Број т.е. Барањето За Пренесување На Број е веќе поднесено за истиот Претплатнички Број; или
- д) Претплатничкиот Број за кој Пренесувањето На Бројот е побарано е во статус на мирување; или
- ѓ) Претплатникот ја нема платено претпоследната редовна месечна сметка, односно сметката која има датум на доспевање во претходниот месец, од месецот кога се поднесува барањето за пренесување на број, освен кога Претплатникот има поднесено приговор за истата во законски предвидениот рок.

**V.3.2.3.3** Барањата За Пренесување На Број се проследуваат од двете Страни преку Централната база на податоци на Агенцијата за електронски комуникации.

**V.3.2.3.4** Операторот-корисник ќе му го достави Барањето за склучување на Претплатнички Договор со Пренесување на број, во оригинал на Давателот На Услуги во рок од 5 (пет) работни дена од денот на приемот на Барањето.

## **V.4 Процедура за примопредавање**

### **V.4.1 Тестови За Примопредавање**

Тестовите За Примопредавање ги вклучуваат следниве тестови:

- а) Тестови За Усогласеност;
- б) Тестови За Интерконекција;
  - и) Тестови За Системи За Пренос За Интерконекција; и
  - ии) Тестови За Системи За Комутација За Интерконекција;
- в) Тестови За Проширување На Капацитет За Интерконекција;
  - и) Тестови За Проширување На Системи За Пренос За Интерконекција; и
  - ии) Тестови За Проширување На Системи За Комутација За Интерконекција;
- г) Услуга За Отпочнување На Тестови;

Тестовите извршени во текот на Тестовите За Примопредавање се прикажани во Прилог 6 (Опис на Тестови За Примопредавање).

#### V.4.2 Потреба од Тестови За Примопредавање

V.4.2.1 Тестови За (Проширување На) Системи За Комутација За Интерконекција ќе се спроведуваат во следниве случаи:

- а) пред првата Интерконекција на Интерконекциската Централа на Партнерот, која е од одреден тип и хардверска и софтверска конфигурација, со мрежата на Македонски Телеком АД и со секоја нова Интерконекциска Точка;
- б) во случај на било каква промена во хардверот на Интерконекциската Централа каде што истиот се користи за прв пат по Интерконекцијата со Мрежата на Македонски Телеком АД и/или на Мрежата на Партнерот и влијае на системот за сигнализација за Интерконекција;
- в) пред вчитувањето на нов софтвер или нова верзија на софтвер во Интерконекциската Централа каде софтверот или верзијата на софтверот се користи за прв пат по Интерконекцијата со Мрежата на Македонски Телеком АД и/или на Мрежата на Партнерот и влијае на системот за сигнализација за Интерконекција; и
- г) во случај на новововедена Услуга каде што параметрите на системот за сигнализација, кои сеуште не се тествани, исто така ќе се користат.

Во горенаведените случаи од б) до г) Тестовите За (Проширување На) Системи За Комутација За Интерконекција ќе се спроведат со содржина која е оправдана со потенцијалните влијанија од промената.

V.4.2.2 Тестовите За (Проширување На) Системи За Пренос За Интерконекција ќе се спроведат за секој Телефонски Интерконекциски Линк пред започнување на услугата.

#### V.4.3 Неопходни временски периоди за извршување на Тестовите За Примопредавање

V.4.3.1 Тестовите За Примопредавање ќе започнат во рок од 30 (триесет) дена од склучувањето на договорот доколку се исполнети сите услови согласно Законот за градење и условите од Законот за електронските комуникации за инсталацијата на Телефонските Интерконекциски Водови.

V.4.3.2 Следниве табели ги покажуваат потребните периоди за спроведување на Тестовите За Примопредавање:

- а) за воспоставување на нови Интерконекциски Точки:

Тест за Примопредавање	Максимално потребно време
Координација, изготвување на распоред за тестирање	6 работни дена
Тестови За Системи За Пренос За Интерконекција	7 работни дена
Тестови За Системи За Комутација За Интерконекција	20 работни дена
Тест За Отпочнување На Услуга	3 работни дена

б) за зголемување на капацитетот на веќе воспоставените Интерконекциски Точки:

Тест за Примопредавање	Максимално потребно време
Координација, изготвување на распоред за тестирање	4 работни дена
Тестови За Проширување На Системи За Пренос За Интерконекција	7 работни дена
Тестови За Проширување На Системи За Комутација За Интерконекција	7 работни дена
Тест За Отпочнување На Услуга	3 работни дена

**V.4.3.3** Во случај на успешни Тестови За Примопредавање Македонски Телеком АД ќе започне со обезбедување на услугата на првата Интерконекциска Точка во рок од 60 (шеесет) дена од склучувањето на договорот.

**V.4.3.4** Доколку Македонски Телеком АД не може да ги започне Тестовите За Примопредавање на датумот кој е утврден во Распоредот За Имплементација поради пропуст на Партнерот или доколку Македонски Телеком АД не може да ги продолжи или да ги затвори Тестовите За Примопредавање согласно Распоредот За Имплементација, тогаш Партнерот ќе бара нов термин од Македонски Телеком АД кој ќе биде утврден од страна на Македонски Телеком АД имајќи ги во предвид и сличните обврски на Македонски Телеком АД кон другите Телефонски Мрежни Оператори.

#### **V.4.4 Надоместоци за Тестовите За Примопредавање**

Трошоците за Тестот За Усогласеност – спроведен од страна на Партнерот или од производителот - ќе ги сноси Партнерот надвор од делокругот на Договорот За Интерконекција.

Партнерот ќе му ги плати на Македонски Телеком АД Надоместоците наведени во Прилог 8.Б (Надоместоци) за услугите, кога истите ќе бидат направени за Тестовите За Системи За Комутација За Интерконекција.

#### **V.5 Започнување на сообраќај и фактурирање**

### V.5.1 Прифаќање на Услуги

Прифаќањето на Услугите не може да се одбие од Операторот-корисник доколку Услугата е во согласност со условите наведени во Договорот за Интерконекција. Операторот-корисник е должен да ги предаде Услугите во најкус можен рок.

### V.5.2 Телефонски Интерконекциски Линкови

Одреден Телефонски Интерконекциски Линк се смета за технички подготвен за обезбедување на услуга по издавање на релевантната Изјава За (Проширување На) Системи За Пренос За Интерконекција од страна на Македонски Телеком АД. Од тој датум Македонски Телеком АД може да фактурира за обезбедувањето и работењето на одредениот Телефонски Интерконекциски Линк.

### V.5.3 Услуга За Сообраќај и Услуга За Поставување На Код За Избор На Оператор

Одредена Услуга За Сообраќај и Услуга За Поставување На Код За Избор На Оператор се смета за комерцијално спремна за обезбедување од датумот наведен во релевантната Изјава За Отпочнување На Услуга. Од тој датум дадената Услуга За Сообраќај и Услуга За Поставување На Код За Избор На Оператор може да се фактурираат.

### V.5.4 Услуга За Поставување На Предизбран Оператор

Техничката измена која е потребна на дадената Претплатничка Пристапна Точка за поставување на Предизбран Оператор ќе се изврши во рок од 10 (десет) работни дена -- и другата Страна и засегнатитот Претплатник ќе бидат известени за тоа по писмен пат или на некој друг начин што може да се потврди.

### V.5.5 Обезбедување достапност до доделени броеви, серии на броеви и кодови

Македонски Телеком АД како операторот на јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавна телефонска услуга, броевите кои се доделени од страна на Агенцијата за електронски комуникации треба да ги направи достапни за сите претплатници во Република Македонија во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на решението за доделување на броеви, освен броевите од серијата на броеви за посебни услуги со почетни две цифри 14 и броевите за кои претплатниците му доставиле писмена изјава на Македонски Телеком АД за доделениот број дека не сакаат да бидат достапни од другите оператори и/или даватели на јавни телефонски услуги.

Секоја од Страните ќе ја извести другата Страна за отворањето на нов преноснички код или нова серија на броеви (блок од 1000 до 10.000 броеви) кое идентификува Корисници и Претплатнички Пристапни Точки во нивните Мрежи и ги назначува истите согласно Планот За Нумерација. Известувањето треба да биде навремено со цел новите доделени телефонски броеви да бидат достапни во рок од 30 дена. Двете страни нема да пропуштаат сообраќај кон преноснички код или серија на броеви за кое нема соодветно известување. Ова се однесува и на нови преноснички кодови или нова серија на броеви од трети страни чии телефонски сообраќај се пренесува низ мрежата на Операторот-корисник.

## VI. УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРЕШКИ

### VI.1 Општи обврски за управување и одржување

Страните се обврзуваат да работат континуирано (7 дена во неделата, 24 часа на ден) на доделените системи за надгледување на мрежа за да го следат статусот на сопствените Мрежи.

Во однос на имплементацијата на Интерконекцијата, двете Страни ќе бидат одговорни за управувањето и одржувањето од нивната сопствена страна до соодветната Интерконекциска Точка.

## **VI.2 Извршување на предвиденото Планирано Одржување**

Со цел да се обезбеди исполнување на целите за Достапност утврдени во Договорот за Интерконекција и извршувањето на развојот Страните ќе извршуваат Планирано Одржување како составен дел од работењето.

Процесот на подготовки и соработка во врска со Превентивно Одржување е прикажан во Прилог 7.A (Планирано Одржување).

## **VI.3 Обврски за отстранување на грешки**

Двете страни ќе обезбедат функционирање на континуирана услуга за управување со грешки 24 (дваесет и четири) часа на ден, 365/366 (триста шеесет и пет/триста шеесет и шест) дена во годината со цел да обезбедат отстранување на грешките поврзани со Интерконекцијата.

Процесот на отстранување на грешки е прикажан во Прилог 7.Б (Управување со Грешки).

## **VI.4 Барања за квалитет**

Поставените цели за квалитет за обезбедените Услуги и бараните цели за квалитет за Услугите со идентична содржина обезбедени од Партнерот се прикажани во Прилог 3 (Опис на Услуги).

# **VII. КЛУЧНИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИ**

## **VII.1 Пресметка, фактурирање и плаќање**

### **VII.1.1 Пресметка**

Надоместот За Услуга ќе се пресметува помеѓу Страните на месечна основа со следниот преглед на надоместоци кои треба да се наплатат за дадениот месец (или да се наплатат за периодот пред дадениот месец, а сеуште не се фактурирани):

- а)** Надоместоци За Сообраќај;
- б)** Еднократни Надоместоци; и
- в)** Месечни Надоместоци.

Еднократниот Надомест ќе се плаќа на Давателот На Услуги при првата употреба на Услугата така што оваа ставка е прикажана само во соодветната месечна пресметка.

Создавањето на податоците кои се користат за пресметување на Надоместот За Услуга и основните принципи на пресметување на Надоместот За Услуга се прикажани во Прилог 8.В (Пресметување на Надоместоци За Услуги).

### **VII.1.2 Фактурирање**

**VII.1.2.1** Фактурите за Надоместоците За Сообраќај се испраќаат најрано на третиот работен ден кој следи по дадениот месец.

Фактурите за Месечните Надоместоци се испраќаат најрано на третиот работен ден од дадениот месец.

Фактурите за Еднократен Надомест се испраќаат најрано на првиот работен ден кој следи по почетокот на Услугата.

**VII.1.2.2** Фактурирањето и наплатата на Претплатничките Надоместоци не се предмет на Договорот За Интерконекција.

Независно од Договорот за Интерконекција Страните сами ќе

- а) ги одредуваат нивните соодветни Претплатнички Тарифи; и
- б) им издаваат сметки на нивните Претплатници (и го наплаќаат Претплатничкиот Надомест од нив) со кои имаат склучено Претплатнички Договор.

### **VII.1.3 Плаќање**

#### **VII.1.3.1 Компензација**

Фактурите (со вклучен ДДВ) издадени за Услугата се плаќаат првенствено преку Компензација на меѓусебните фактури за дадениот месец. Компензацијата може да се применува за фактурите добиени до 20 (дваесеттиот) ден од дадениот месец, за износот прифатен од двете Страни.

Во случај на Компензација во различен износ од оној прифатен од двете Страни, Страната којашто е корисник на банкарската гаранција има право да го наплати своето побарување, произлезено од Компензација на фактури надвор од договор, со активирање на банкарската гаранција.

#### **VII.1.3.2 Рок на плаќање**

Износите кои се должат треба да се платат во рок од 20 (дваесет) календарски денови од приемот на фактурата преку трансфер на истите на бројот на банкарската сметка назначен на фактурата. Датумот кога износот ќе биде прокнижен на банкарската сметка на Страната примател ќе се смета за датум на плаќање.

#### **VII.1.3.3 Задоцнето плаќање**

Доколку Страната која има обврска за плаќање не го оспори износот на доставената фактура и не го изврши плаќањето до крајниот рок за плаќање на фактурираниот износ – или износот кој што треба да се доплати по Компензацијата – ќе се пресметува затезна камата за задоцнувањето, започнувајќи од првиот ден по истекот на рокот за плаќање, на заостаниот износ во согласност со одредбите од Законот за облигациони односи, пресметана во согласност со Законот за висината на стапката на затезна камата. Таквата камата ќе се наведе како посебна ставка во фактурата од следниот месец.

#### **VII.1.3.4 Банкарска гаранција**

##### **VII.1.3.4.1 Обезбедување на банкарска гаранција**

Предуслов за стапување во сила на Договорот За Интерконекција е обезбедување на банкарска гаранција од страна на Партнерот која е безусловна, неотповиклива и може веднаш да се активира – исплатива на првично барање на Македонски Телеком АД, како корисник, со важност за период од 1 (една) година.

Комерцијалната банка која ќе ја обезбеди банкарската гаранција треба да биде финансиска институција која работи во согласност со Законот за банка (Службен весник на РМ бр. 63/00, 103/00, 37/02, 51/03, 85/03) со седиште во Република Македонија и со “А” или повисок кредитен рејтинг (издаден од Moody’s или од S&P).

Доколку банката нема кредитен рејтинг, банкарската гаранција треба да биде издадена од следниве банки:

- а) Комерцијална банка АД Скопје;
- б) Тутунска банка АД Скопје;
- в) Стопанска банка АД Скопје;
- г) Стопанска банка АД Битола;
- д) Охридска банка АД Охрид;
- ѓ) ПроКредит банка АД Скопје.

Формуларот за банкарска гаранција е даден во Додаток I.Д (Формулар за Банкарска Гаранција).

#### **VII.1.3.4.2 Одредување на износот на банкарската гаранција**

Износот на банкарската гаранција претставува Надомест За Услуги плус ДДВ што треба да се исплати на Македонски Телеком АД за период од првите 4 (четири) месеци од стапувањето на сила на Договорот За Интерконекција до првото ревидирање на износот на банкарската гаранција.

Постапката за идентификување на Страната која има обврска да обезбеди банкарска гаранција и определувањето на износот на банкарската гаранција се дадени во Прилог 8.Г (Услови за Обезбедување и Обновување на Банкарска Гаранција).

#### **VII.1.3.4.3 Редовно ревидирање на износот на банкарската гаранција**

Износот на банкарската гаранција треба да се ревидира од Страните на месечна основа почнувајќи од 5 (петтиот) месец по стапувањето на сила на Договорот За Интерконекција.

Процедурата за редовно ревидирање на банкарската гаранција е дадена во Прилог 8.Г (Услови за Обезбедување и Обновување на Банкарска Гаранција).

#### **VII.1.3.4.4 Активирање на банкарска гаранција**

Страната корисник може да ја активира банкарската гаранција

- а) во случајот наведен во точка VII.6.3 а) ии); или
- б) во случајот наведен во точка VII.1.3.1; или
- в) во случај на раскинување на Договорот За Интерконекција во согласност со точка VII.6.1 и доколку обврзаната Страна не ги исполни обврските за плаќање поврзани со раскинување на Договорот За Интерконекција.

Во таков случај, Страната корисник може да ја активира банкарската гаранција и да го подигне износот на фактурите кои се доспеани а не се платени од Страната обврзана да обезбеди банкарска гаранција.

Доколку банкарската гаранција делумно или во целост се активира, Страната обврзана да обезбеди банкарска гаранција ќе ја обнови истата во рок од 15 (петнаесет) календарски денови, или ќе обезбеди нова банкарска гаранција, на таков начин што обновената или новата банкарска гаранција ќе биде усогласена во однос на износот и важноста со барањата наведени во точка VII.1.3.4.

### **VII.1.4 Приговор по фактура**

#### **VII.1.4.1 Поднесување на приговор по фактура**

**VII.1.4.1.1** Приговор по фактура може да се поднесе само за формата на фактурата и за ставка(и) од фактурата.

**VII.1.4.1.2** Доколку Операторот-корисник има било каков приговор во врска со формата на примената фактура треба да поднесе писмен приговор до Давателот на Услуги истовремено со



враќање на оригиналната фактура.

**VII.1.4.1.3** Доколку Операторот-корисник има приговор во врска со ставка(и) од фактурата треба да поднесе писмен приговор до Давателот на Услуги без враќање на оригиналната фактура.

**VII.1.4.1.4** Во врска со фактури кои се веќе платени, приговор за ставка(и) од фактурата не може да се поднесе после 12 (дванаесет) месеци по приемот на фактурата.

**VII.1.4.1.5** Операторот-корисник може да поднесе – до 10 (десеттиот) ден од приемот на фактурата – приговор за фактурата кој влијае на износот кој треба да се плати до датумот на плаќање на оригиналната фактура. Приговорот поднесен после тој период нема да влијае на износот кој треба да се плати до датумот на плаќање.

#### **VII.1.4.2 Обврска за плаќање во случај на приговор по фактура**

**VII.1.4.2.1** Поднесениот приговор не дава право да се одбие плаќање на прифатениот дел од фактурата.

**VII.1.4.2.2** По завршување на процедурата опишана во Прилог 8.Д (Решавање на Приговори по Сметки) Давателот на Услуги пресметува камата за износите кои биле оспорени, а се потврдени како точни. Пресметувањето на каматата ќе започне од денот на доспевање на фактурата со оспорените износи. Пресметката на износот на каматата е прикажана во Точка VII.1.3.3.

**VII.1.4.2.3** По завршување на процедурата опишана во Прилог 8.Д (Решавање на Приговори по Сметки) Давателот на Услуги ќе го вклучи во фактурата за следниот месец износот за кој дополнително е утврдено дека треба да се плати плус каматата по тој износ утврдена во согласност со Точка VII.1.3.3.

### **VII.2 Ограничувања на Услуга(и)**

#### **VII.2.1 Прекин на Услуга(и)**

**VII.2.1.1** Делумен или целосен прекин на Услуги е дозволен во следниве случаи:

а) во случај на виша сила (делумен или целосен прекин во зависност од околностите); или  
б) во случај на Планирано Одржување (делумен прекин во согласност со најавениот обем на Планирано Одржување).

**VII.2.1.2** Во случајот дефиниран во точка VII.2.1.1 а) погоре, по престанокот на околностите на виша сила Давателот На Услуги

а) веднаш ќе почне со повторно активирање на прекинатата Услуга(и); и  
б) ќе почне со обезбедување на прекинатата Услуга(и) колку што е можно побрзо.

**VII.2.1.3** Во случајот дефиниран во точка VII.2.1.1 б) погоре, работите за Планираното Одржување може да започнат само во време и услови што се претходно договорени од Страните. Периодот на прекин на одредената Услуга(и) не смее да надминува 6 (шест) часа.

**VII.2.1.4** Прекинувањето на Услугата нема да влијае на континуитетот на правниот однос меѓу Страните.

Пропорционалниот дел од Надомест За Услуга нема да се фактурира за периодот на привремен

прекин на услугата.

## **VII.2.2 Привремено исклучување**

**VII.2.2.1** Доколку било која од Страните го загрози интегритетот на Мрежата на другата Страна во било која Интерконекциска Точка, засегнатата Страна може привремено да ја исклучи Мрежата на Страната која го предизвикува загрозувањето на дадената Интерконекциска Точка.

**VII.2.2.2** Доколку некоја од Страните ја прекрши својата обврска за плаќање на надоместоците во согласност со Договорот За Интерконекција и засегнатата Страна се повика на тоа, со одредување на рок од 30 (триесет) дена, посочувајќи ги правните последици за да прекине прекршувањето на договорот и рокот истече без резултати, засегнатата Страна може привремено да ја исклучи Мрежата на Страната која го предизвикува нарушувањето.

**VII.2.2.3** Доколку при ревидирањето на банкарската гаранција се утврди дека Страната обврзана за обезбедување на банкарска гаранција има обврска да го измени или обнови износот на банкарската гаранција во согласност со точка VII.1.3.4.3, но Страната обврзана за обезбедување на банкарска гаранција не ја исполнила својата обврска да ја измени или обнови банкарската гаранција во рок од 30 (триесет) дена, засегнатата страна може привремено да ја исклучи Мрежата на Страната која го предизвикува загрозувањето.

**VII.2.2.4** Во случаите наведени во претходните точки, Страната која го предизвикува загрозувањето ќе и надомести на Засегнатата Страна за

- a) штетата предизвикана од загрозувањето и
- b) настанатите трошоци за исклучување и повторно вклучување

**VII.2.2.5** Доколку Операторот-корисник испраќа друг тип на сообраќај по Телефонските Интерконекциски Линкови без претходно добиена писмена согласност од Македонски Телеком АД, Македонски Телеком АД има право да го прекине пристапот на Операторот-корисник за терминација или транзит на повици веднаш по известувањето до Операторот-корисник, или да го раскине Договорот за Интерконекција согласно релевантите одредби од точка VII.6.3 од Главниот текст на МАТЕРИО.

**VII.2.2.6°** Доколку Операторот-корисник не го исполни нивото на договорените параметри или стандардите за квалитет (нема идентификација или некоректна идентификација на повикувачки број, нарушен квалитет на говор, и друго), Македонски Телеком АД има право да го прекине пристапот на Операторот-корисник за терминација или транзит на повици веднаш по известувањето до Операторот-корисник

## **VII.3 Прекршување на договорот и правни последици**

### **VII.3.1 Прекршување на договор**

Прекршување на договор значи неисполнување или делумно исполнување на обврските од Договорот За Интерконекција од било која од Страните.

### **VII.3.2 Општи правни последици**

**VII.3.2.1** Покрај примената на посебни правни последици заради неисполнувањето или делумното исполнување на обврските на Страните, правилата за надомест на штета предизвикани на другата Страна ќе се определат според релевантните општи одредби на Законот за облигациони односи.

### **VII.3.3 Пенали**

#### **VII.3.3.1 Пенали за задоцнување**

Доколку Давателот На Услуги не почне да обезбедува Услуга За Телефонски Интерконекциски Линк по своја вина на датумот одреден во Распоредот За Имплементација, основата за пресметување на казната за задоцнување ќе биде пет пати поголема од Месечниот Надомест за Услуга За Телефонски Интерконекциски Линк. Износот на казната ќе биде еднакво на 0,3% од основата на казната за секој ден. На барање на Операторот-корисник, Давателот На Услуги ќе ја надомести казната.

Давателот на Услуги е одговорен само доколку задоцнувањето е предизвикано по негова грешка и Давателот На Услуги ќе биде ослободен од обврската за плаќање на казна, ако може да докаже дека направил напор да го избегне задоцнувањето како што може да се очекува во такви ситуации.

Давателот На Услуги не е одговорен за извршување на работата со задоцнување доколку истото е предизвикано од задоцнување за кое е одговорен Операторот-корисник. Во таков случај, Давателот На Услуги може да определи нов рок за извршување на неговите договорни обврски во однос на задоцнувањето предизвикано од Оператор-корисник и нема да плаќа казна до новиот рок.

#### **VII.3.3.2 Пенали за несоодветен квалитет**

Доколку во дадена година, Годишната Достапност на Услугата За Телефонски Интерконекциски Линк обезбедена од Давателот На Услуги е пониска од дадената во Прилог 3.A (Опис на Услуга За Телефонски Интерконекциски Линк), на барање на Операторот-корисник, Давателот На Услуги ќе го намали износот на насобраните Месечни Надоместоци за Услугата За Телефонски Интерконекциски Линк на годишно ниво за ист процент како и процентот на намалување на Годишната Достапност (на пр. 1% намалување на износ за 1% намалување на Годишната Достапност). Намалувањето треба да се направи во првиот месец од следната година. Доколку намалениот износ го надмине фактурираниот доспеан износ, намалувањето ќе продолжи во сите последователни фактури додека целиот износ кој треба да се намали е порамнет.

Доколку траењето на Планираното Одржување што го извршува Страната одговорна за Планирано Одржување го надмине максималниот период дефиниран во точка VII.2.1.3, Страната што ги извршува работите за Планирано Одржување, на известување на другата Страна, ќе одобри намалување за секој започнат час на прекин на Услугата За Телефонски Интерконекциски Линк што го надминува максималниот период дефиниран во точка VII.2.1.3 во износ кој е три пати повисок од пропорционалниот износ на еден час од Месечен Надомест за Услугата За Телефонски Интерконекциски Линк која е засегната од несоодветното извршување на одржувањето. Намалувањето ќе се направи во првиот месец од следната година.

Давателот На Услуги е одговорен само доколку несоодветното одржување било причинето по негова вина, такашто Давателот На Услуги ќе се ослободи од својата обврска за плаќање, доколку може да докаже дека причината за несоодветното одржување не била по негова вина.

Давателот На Услуги нема да биде одговорен за несоодветното извршување на одржувањето доколку причината за несоодветното извршување на одржувањето е во рамките на одговорноста на Операторот-корисник, и во таков случај Давателот На Услуги нема да плати казна.

### **VII.4 Делокруг на Договорот За Интерконекција**

## VII.4.1 Важност

### VII.4.1.1 Договорот За Интерконекција ќе стапи на сила кога

- а) истиот е потпишан од двете Страни; и
- б) Страната корисник ја добила банкарската гаранција испратена од Страната обврзана да обезбеди банкарска гаранција.

### VII.4.1.2 Договорот За Интерконекција ќе важи за период од 3 (три) години.

**VII.4.1.3** Договорот За Интерконекција на барање може да се продолжи. Доколку Партнерот, достави 60 (шеесет) дена пред истекот на Договорот За Интерконекција, барање за обновување на Договорот За Интерконекција до Македонски Телеком АД, Страните ќе го изменат Договорот За Интерконекција согласно важечките одредби од МАТЕРИО

- а) преку продолжување на важноста на Договорот За Интерконекција за уште 1 (една) година, или
- б) измена на Договорот За Интерконекција на договор на неопределено време.

**VII.4.1.4** Македонски Телеком АД продолжува да ги обезбедува сите веќе воспоставени Интерконекциски Линкови кои не се обезбедени со Интерконекција имплементирана со Физичка Колокација или Блиска Интерконекција се до моментот на раскинување на Договорот за Интерконекција склучен помеѓу Македонски Телеком АД и Партнерот, а во согласност со условите кои важеле пред изменувањето на Референтната Понуда за Интерконекција на Македонски Телеком АД според усвоениот Правилник за изменување и дополнување на правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување објавен во Сл.весник 40 од 29.03.2011 година.

## VII.4.2 Географско подрачје на примена

Договорот За Интерконекција ги опфаќа активностите и соработката помеѓу Страните на територијата на Република Македонија.

## VII.5 Измени и дополнувања на Договорот За Интерконекција

### VII.5.1 Измени и дополнувања на барање на Македонски Телеком АД

**VII.5.1.1** Доколку Македонски Телеком АД ја измени и дополни МАТЕРИО – со одобрение на АЕК – и измените и дополнувањата влијаат на претходно склучен Договор За Интерконекција, Македонски Телеком АД ќе го достави до Партнерот изменетиот и дополнетиот Договор За Интерконекција во рок од 15 (петнаесет) календарски дена од денот на објавувањето на својата веб страница. Одредбите од изменетата и дополнетата МАТЕРИО имплицитно ќе станат дел од Договорот За Интерконекција. Доколку Партнерот не сака да ги прифати измените и дополнувањата на претходно склучениот Договор За Интерконекција, Партнерот ќе побара раскинување на Договорот во рок од 15 (петнаесет) календарски дена од приемот на измените и дополнувањата.

**VII.5.1.2** Доколку Македонски Телеком АД е ослободен од обврската да објавува Референтна Понуда За Интерконекција и не е повеќе должен да склучува Договор За Интерконекција врз основа на Референтна Понуда за Интерконекција, Македонски Телеком АД има право да го менува и

дополнува Договорот За Интерконекција.

### **VII.5.1.3** Македонски Телеком АД може да побара од Партнерот

**а)** обезбедување на Интерконекциски Точки доколку сообраќајот до одредена Регионална Зона или Основна Зона го надминува прагот дефиниран во Прилог 2.А (Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД) и тоа

**аа)** нови Регионални Интерконекциски Точки за Регионален Мрежен оператор кој нема Регионална Интерконекција со Македонски Телеком АД во 3 (три) Регионални Зони.

**аб)** нови Локални Интерконекциски Точки во случај кога Операторот-корисник има Интерконекција со 3 (три) Регионални Точки На Присуство На Македонски Телеком АД.

**б)** измена на капацитетот за Телефонскиот Интерконекциски Линк поради опасност од загушување на сообраќај;

и Партнерот ќе спроведе преговори поврзани со таквите измени и дополнувања на Договорот. Таквите измени и дополнувања на Договорот нема да значат измена и дополнување на МАТЕРИО доколку измените и дополнувањата останат во рамките на делокругот на МАТЕРИО.

### **VII.5.2** Измени и дополнувања на барање на било која Страна

**VII.5.2.1** Било која Страна може да побара измена и дополнување на Договорот За Интерконекција доколку содржината на планираните измени и дополнувања остане во рамките на важечките закони и МАТЕРИО.

**VII.5.2.2** Доколку било која Страна побара измена и дополнување на Договорот За Интерконекција во поглед на прашање кое не е вклучено во МАТЕРИО и другата Страна не го прифати барањето, Страната која побарала измена и дополнување може да се обрати до АЕК за разрешување на спорот.

**VII.5.2.3** Било која Страна може да побара измена и дополнување на Договорот За Интерконекција доколку АЕК престане да ги идентификува Македонски Телеком АД како оператор на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ на пазарот на фиксни говорни телефонски услуги и Страните сакаат да го одржат Договорот За Интерконекција со изменети и дополнети услови.

## **VII.6** Раскинување на Договор За Интерконекција

### **VII.6.1** Начини на раскинување

Договорот За Интерконекција може да се раскине на следните начини:

**а)** по пат на редовно раскинување, на датумот на истекот на периодот наведен во известувањето за раскинување;

**б)** по пат на вонредно раскинување кое стапува на сила веднаш;

**в)** по пат на меѓусебна спогодба;

**г)** по истекот на дефинираната важност, освен ако Страните не се договорат поинаку;

**д)** по пат на ликвидирање на било која Страна без правен наследник;

**ф)** доколку ист субјект стане и овластена и обврзана Страна;

**е)** доколку Македонски Телеком АД не се повеќе оператор на јавна комуникациска мрежа со значителна пазарна моќ на пазарот на фиксни говорни телефонски услуги и било која Страна не сака да го одржи Договорот За Интерконекција во форма изменета и дополнета согласно точка VII.5.2.3, на 60 (шеесетиот) ден по стапување на сила на одлуката;

ж) во случај на виша сила во траење од повеќе од 3 (три) месеци.

## VII.6.2 Редовно раскинување

**VII.6.2.1** Доколку Договорот За Интерконекција се измени во договор на неопределено време согласно точка VII.4.1.3 б), Договорот За Интерконекција на неопределено време може да се раскине со претходно известување од најмалку 6 (шест) месеци.

Договорот За Интерконекција може да се раскине по пат на писмено известување доставено до другата Страна.

**VII.6.2.2** Во случај на раскинување согласно точка VII.6.2.1, по приемот на известувањето за раскинување било која Страна во писмена форма може да побара од другата Страна да спроведе bona fide преговори – врз основа на обврската за склучување на договор на другата Страна – за склучување на нов Договор За Интерконекција.

**VII.6.2.3** По приемот на известувањето согласно точка VII.6.2.2 Страните ќе спроведат bona fide преговори за склучување на нов Договор За Интерконекција – во согласност со МАТЕРИО и нивната обврска да склучуваат договор – со цел да осигурат дека нов Договор За Интерконекција е склучен со датумот на раскинување на претходниот Договор За Интерконекција.

## VII.6.3 Вонредно раскинување

а) Договорот За Интерконекција може да го раскине било која Страна по пат на вонредно раскинување во следните случаи:

аа) постапка за ликвидација или стечај е започната против другата Страна; или

аб) другата Страна повеќе нема (го губи) право за користење на Електронска Комуникациска Мрежа; или

ав) другата Страна не ја исполнила својата обврска за плаќање која произлегува од Договорот За Интерконекција или засегнатата Страна побарала Страната која направила прекршок да престане со прекршувањето на договорот (испраќање на недоговорен тип на сообраќај по Телефонските Интерконекциски Линкови), во рок од 30 (триесет) календарски денови, после потсетување на правните последици, кога другата Страна не прекинала со истото; или

аг) во тек на ревидирање или обновување на банкарската гаранција, обезбедена од другата Страна се утврди дека другата Страна треба да го измени или обнови износот на банкарката гаранција согласно Прилог 8.Г (Услови за Обезбедување и Обновување на Банкарска Гаранција) и другата Страна не ја исполни својата обврска да ја измени или обнови банкарската гаранција во период од 30 (триесет) календарски денови од дадениот краен рок; или

ад) другата Страна го загрози интегритетот на Мрежата.

б) Договорот За Интерконекција може да го раскине Македонски Телеком АД, доколку Партнерот не ја исполни својата обврска да воспостави нови Интерконекциски Точки како што е дефинирано во Точка 2.3 од Прилог 2.А (Модел за интерконекција на Македонски Телеком АД) во рок од 90 (деведесет) дена од приемот на известувањето од страна на Македонски Телеком АД.

в) Договорот За Интерконекција може да го раскине Телефонски Мрежен Оператор Кој Обезбедува Пристап На Претплатник со стапување на сила веднаш – како дополние на горенаведеното – доколку другата Страна не ги исполни минималните барања за квалитет и стапка на успешност на Повиците пренесени помеѓу Страните и доколку преговорите се неуспешни.

## VII.6.4 Меѓусебна спогодба

Страните можат во било кое време да го раскинат Договорот За Интерконекција со меѓусебна спогодба во писмена форма.